

МЕЧКАТА ЗАИГРА И ДОМА!

Бракоразводната парница покажа дека и во овој политички субјект има послушни и непослушни лица, а Хисни Шакири имаше храброст, имаше доблест да ги посочи и да ги лоцира грешките во својата партија.

Али Ахмети сè повеќе се потпира на блиските соработници од Мала Речица, а сè помалку контактира со истакнатите сопартијци од Кумановско. Всушност, паралелизмот како парадигма на партиското и демократско функционирање на ДУИ е позната работа, но тоа дури сега ќе се продлабочи. Најверојатно пред локалните избори ќе се појават уште неколку дисиденти, кои ќе кренат глава од песокот.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Познатиот политичар, а не лиричар, командант од "славните" шумарски денови на ОНА во Липковскиот крај, пратеникот Хисни Шакири, повторно замина во конструктивна "илегала" за да се бори за правата на неговите соборци и соселани, кои наводно останале без леб.

Сепак, во овој втор чин од истата драма има разлика во однос на неговото исчезнување во 2001 година, тој сега ќе ги демне грешките на сопартијците. Несогласувањата со потезите кои ги прави раководството на ДУИ беа подолготрајни, бидејќи кајмакот во Липково и пошироко го зел крилото на Назми Беќири, кое е блиско со лидерот Али Ахмети. Поради тоа, револтот беше изразен со јавна негативна оценка за работата на партијата, но и оставка од функцијата потпретседател на Собранието на Република Македонија.

ОЦЕНКА

Разидувањето доаѓа во момент кога треба да почнат активностите околу локалните избори, но токму тие се еден од главните лајт-мотиви за бракоразводната парница,



која покажа дека и во овој политички субјект има послушни и непослушни лица. Шакири покажа дека има доблест да ги признае грешките на својата партија, но тој се претстави и како политичар со истенчен вкус за тактичко отстапување од официјалната партиска политика. За многумина, неговиот потег треба да биде пример како би требало да се дејствува во Собранието, иако последиците по него ќе бидат тешки и ненадминливи, бидејќи по овој чин тој ќе биде дистанциран од сите влијателни функции во законодавниот дом. Сепак, по добро да траеш долго отколку ѕвездата да ти сјае само еднаш, односно да се покажеш како политичар за една употреба.

Потегот на Хисни Шакири не може да се оцени како раскол во ДУИ, туку како судир меѓу две струи, кој најмногу се чувствува во регионалните партиски ограноци. Липковската шема одамна е подложна на потреси и разнебитувања, а крилото блиско до пратеникот Хисни Шакири често пати укажуваше за разните недоследности меѓу привилегираните функционери на ДУИ, од таборот на Ахмети и оние кои всушност го понесоа товарот на воената криза во 2001 година. Сепак, специфичната ситуација, поточно внатрешната криза дипломатски беше разрешена. Но, таа само го одложи внатрешниот конфликт на интереси, а судирот од пошироки размери ќе биде неизбежен, ќе видиме кога тој ќе се случи, бидејќи политичкиот зенит на ДУИ е надминат.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

"Мојата оставка нека биде порака за Али Ахмети и за врвот на ДУИ во иднина да ги решаваат проблемите и да ја обединат, а не да ја разединуваат партијата. Немам намера својата оставка да му ја образложам на Ахмети и на централното претседателство, бидејќи сто пати им кажав за проблемот со вработувањето на поранешните припадници на ОНА", изјави Хисни Шакири. Во образложението тој вели дека Ахмети и врвот на ДУИ досега не покажале елементарно разбирање за да им помогнат при вработувањето на граѓаните од поранешните кризни реони. Тој истакнува дека кон ДУИ пристапил по конфликтот во 2001 година и секогаш се трудел да ги решава проблемите, а не да ги создава. "ДУИ многу малку работи во поранешните кризни реони, како што е Кумановско-липковскиот, од каде што сум избран за пратеник. Главната причина зошто ја поднесов

оставката е тоа што граѓаните од поранешните кризни реони се наоѓаат во катастрофална социјална и економска состојба, а структурите на ДУИ немаат интерес да го решат проблемот со вработувањето на поранешните борци на ОНА. Ахмети и врвот на ДУИ можеа, но ништо не направија за да го решат проблемот во поделениот кумановско-липковски разгранок", истакна Шакири. Тој вели дека нема намера да се приклучи кон друга албанска партија, туку дека во Собранието ќе работи како независен пратеник.

Превирањата во Демократската унија за интергација се природна последица од незадоволството кое повеќе време тлее меѓу пониските партиски структури. Поединци од партијата практично профитираа од кризата во 2001 година, а носителите на товарот го изедоа стапот на ова тешко економско време. Меѓутоа, во овој мал и значаен конфликт има и друга заднина, а тоа се поголемата централизација на внатрешната демократија. Али Ахмети сè повеќе се потпира на блиските соработници од Мала Речица, а сè помалку контактира со истакнатите сопартијци од Кумановско. Всушност, паралелизмот како парадигма на партиското и демократско живеење и егзистирање во функционирањето на ДУИ е позната работа, но тоа дури сега ќе се продлабочи. Најверојатно пред локалните избори ќе се појават уште неколку дисиденти, кои ќе кренат "внатрешно востание во ДУИ". Тие досега го прикриваа своето незадоволство, но доколку продолжи да се усложнува ситуацијата, ќе ја кренат главата од песокот, исто така како што тоа го стори Хисни Шакири. Меѓутоа, Ахмети не може да му забележи на непослушноста, бидејќи Шакири премногу се "докажа" во 2001 година.